

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 79

Год. LX

Петок, 5 ноември 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1426. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада...	3	1437. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје, од редот на вработените.....	5
1427. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада.....	3	1438. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП „Македонски железници“ – Скопје, од редот на вработените.....	5
1428. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина.....	3	1439. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Чеде Филипоски“ – Гостивар....	6
1429. Одлука за отстапување на стоки од стоковни резерви без надоместок.....	3	1440. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЦСНО „Злате Малакоски“ – Гостивар..	6
1430. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на концесија.....	3	1441. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар.....	6
1431. Одлука за одземање од користење-концесија на рибниот фонд од акумулација.....	4	1442. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово	6
1432. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и тв приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал..	4	1443. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово.....	6
1433. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал..	4	1444. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на Земјоделското училиште „Киро Бурназ“ – Куманово.....	7
1434. Решение за утврдување на стока која при увозот се ослободува од плаќање на царина.....	4	1445. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСТУ „Наце Бугони“-Куманово.....	7
1435. Решение за именување претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволениот производство, трговија и злоупотреба на дрога.....	5	1446. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Перо Наков“-Куманово.....	7
1436. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	5	1447. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Св.Кирил и Методиј“- Неготино	7

1448.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Наум Наумовски Борче“-Пробиштип.....	7	1468.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЕМУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп.....	12
1449.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Св.Климент Охридски“-Охрид	8	1469.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Ѓорче Петров“- Прилеп.....	12
1450.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид	8	1470.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Кочо Рацин“- Свети Николе.....	12
1451.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДУТУ „Ванчо Питошески“-Охрид.....	8	1471.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Јане Сандански“- Струмица.....	12
1452.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУТУ „Лазар Танев“-Скопје.....	8	1472.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСТТУ „Никола Карев“- Струмица....	12
1453.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на Државното средно училиште „Панче Арсовски“ – Скопје.....	8	1473.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УМЦ „Никола Штејн“- Тетово.....	13
1454.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДАСУ „Боро Петрушевски“ – Скопје	9	1474.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Кирил Пејчиновиќ“-Тетово.....	13
1455.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДМУ „8 Септември“- Скопје.....	9	1475.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ТУЦ „Ѓоце Стојчески“- Тетово.....	13
1456.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЦРО „Св. Наум Охридски“ -Скопје.....	9	1476.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЕУ „8-ми Септември“- Тетово.....	13
1457.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДУФК „Методи Митевски Брицо“ - Скопје.....	9	1477.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УЦ за образование на стручни кадри за стопанството „Моша Пијаде“ - Тетово.....	13
1458.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДМСУ „Панче Караѓозов“-Скопје.....	10	1478.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип.....	14
1459.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Ѓорче Петров“-Крива Паланка..	10	1479.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија.....	14
1460.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЕПУ „Васил Антевски Дрен“ – Скопје.....	10	1480.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за собирање и обработка на податоците за државните службеници.....	14
1461.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСХТУ „Марија Кири Склодовска“ – Скопје.....	10			
1462.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“-Скопје.....	10			
1463.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје...	11			
1464.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУЕБ „Арсени Јовков“- Скопје.....	11			
1465.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УЦ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија....	11			
1466.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Орде Чопела“-Прилеп.....	11			
1467.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДЕТУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Прилеп.....	11			
				Агенција за вработување на Република Македонија	
			32.	Статут на Агенцијата за вработување на Република Македонија (Пречистен текст).....	17
				Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2004 година.....	20
				Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
			2.	Кодекс на Европската унија за однесување при извоз на оружје, 8 јуни 1998.....	1-8
				Огласен дел	1-100

1426.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА

I

Г-дин Јордан Веселинов, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада, со седиште во Отава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 9	Претседател
3 ноември 2004 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1427.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА

I

Г-дин Сашко Насев, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада, со седиште во Отава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 10	Претседател
3 ноември 2004 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1428.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА
КИНА

I

Г-дин Георги Д. Ефремов, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина, со седиште во Пекинг.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 11	Претседател
3 ноември 2004 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1429.

Врз основа на член 16 од Законот за стокovní резерви ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИ
РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Да се отстапат без надоместок 300.032 кг. Алуминиум-сулфат од стокóвните резерви на јавните водостопански претпријатија во Република Македонија и тоа:

- на ЈП Солидарност Веница	35.200 кг.;
- на ЈП Водовод Куманово	35.384 кг.;
- на ЈКП Единство Свети Николе	54.880 кг.;
- на ЈКП Дервен Велес	86.440 кг.;
- на ЈПКР Услуга Берово	40.128 кг. и
- на ЈПКД Комуналец Струмица	48.000 кг.

Член 2

Се задолжува Министерството за финансии-Биро за стокóвни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3875/1	Заменик на претседателот
1 ноември 2004 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Радмила Шекеринска, с.р.

1430.

Врз основа на член 14 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА

1. Основна цел на концесијата е планско одгледување, размножување, заштита и користење на дивечот во ловиштата. Управувањето и финансирањето за реализација на концесијата ќе биде од страна на концесионерот во ловиштата установени со Одлука на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 49/97 и 19/01), во реон Скопје ловиште бр. 2, „Елово" бр. 12, „Зелениково" бр. 13, „Батинци" бр. 14, „Говрлево", во реон Дебар ловиште бр. 1, „Стогово" бр. 2, „Дешат" бр. 3, „Бомово" и реон Струга ловиште бр. 4, „Велешта.

2. При еднакви услови, предност на концесијата има правното лице кое во последните три години вршело дејност ловство.

3. Основните технички параметри и финансиски процеси се опишани во Посебните ловностопански основи (тендерска документација).

4. Постапката за доделување на концесија ќе се изврши по пат на јавен повик согласно член 13, став 2 од Законот за концесии и член 38 и 39 од Законот за ловство.

Постапката ќе се организира како домашна.

Постапката ќе се спроведе во рок од 60 дена и тоа:

- за подигање на тендерската документација 15 дена;

- за доставување на понудите 45 дена.

5. Основни критериуми при изборот ќе бидат:

- да е регистриран за вршење дејност ловство;

- да има материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство;

- да понуди програма за развојни можности на дивечот под заштита на ловиштата;

- да има вработено стручно лице со завршено високо или средно образование од шумарска струка со положен испит ловство.

6. Постапката ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапка за давање на дивечот на користење по пат на концесија формирана од Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3792/1
1 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Радмила Шекеринска, с.р.

1431.

Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), член 21, став 2 од Законот за рибарството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93) и член 50 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИЈА

1. На ЈВП “Водостопанство на Македонија“ - Скопје, Подружница “Тиквешко Поле“ Кавадарци му се одзема концесијата на рибниот фонд од акумулацијата “Тиквеш“ (Тиквешко Езеро) - Кавадарци.

2. Правото на користење-концесија на рибниот фонд од акумулацијата се одзема од концесионерот поради следните причини:

- не ги спроведува мерките предвидени со Петтогодишниот план и Годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд, согласно Договорот;

- не врши непосредна заштита на рибниот фонд со организирање на рибочуварска служба;

- не врши порибување на риболовното подрачје;

- не врши плаќање надоместок за стопански риболов.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3821/1
1 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Радмила Шекеринска, с.р.

1432.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97 и 70/03) Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИFUЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр. 23-2837/1 од 22.12.1997 година (“Службен

весник на Република Македонија“ бр. 67/97) од 29.12.1997 година, во точка 1, став 1 се бришат имињата на следните населени места: Ст. Коњарево, Дражево, Смолари (Ново Село).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3624/1
1 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Радмила Шекеринска, с.р.

1433.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97 и 70/03) Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИFUЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр. 23-302/1 од 30.03.1998 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/98) од 2.04.1998 година, во точка 1, став 1 се брише името на следното населено место: с. Будинарци (општина Берово).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3624/2
1 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Радмила Шекеринска, с.р.

1434.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКА КОЈА ПРИ УВОЗОТ СЕ ОСЛОБОДУВА ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува стока што не се произведува во Република Македонија, а која при увозот се ослободува од плаќање на царина, за потребите на Државната изборна комисија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Вредност во ЕВРА
1	2	3	4
3926		Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар.броеви 3901 до 3914:	
	3926 90 99 90	---Друго (пластични сигурносни ленти)	2.720,00
3923		Производи за транспорт или пакување на стоки, од пластични маси; затиначи, поклопки, капаци и други затворачи, од пластични маси:	
	3923 90 90 00	--Друго (непробојни пластични пликови за транспорт на гласачки материјал)	3.540,00

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.23-3969/1
1 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1435.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 3 од Одлуката за образување Меѓуресорска државна комисија за борба против недозволениот производство, трговија и злоупотреба на дрога (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНИОТО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА

1. За претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволениот производство, трговија и злоупотреба на дрога се именуваат:

- а) за претседател
 - Иван Тулевски, доктор на медицина,
 - б) за членови:
 - Емини Исмет, началник на Секторот за НТ со дрога при Одделот за криминалистичка полиција во Министерството за внатрешни работи, за негов заменик - Видоја Горѓески, началник на Одделението во Секторот за недозволена трговија со дрога во Министерството за внатрешни работи,
 - Боро Бабиќ, помошник директор на Секторот за контрола и истраги при Царинската управа - Министерство за финансии,
 - Роза Перушовска, советник за системски прашања и наставна технологија во Бирото за развој во образованието,
 - Надица Поповиќ, дипл. фармацевт специјалист по фармацевтска технологија,
 - прим.д-р Славица Гаидазис-Кнежевиќ,
 - Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекторат за земјоделство,
 - Емилијан Станковиќ, раководител на Сектор за нормативно и материјално-финансиски работи во Агенцијата за млади и спорт,
 - Љупчо Арсовски, државен советник во Министерството за надворешни работи,
 - Фросина Тасевска, раководител на Одделение за европска интеграција во Секторот за европска интеграција и меѓународно правна соработка во Министерството за правда,
 - Сузана Пешева, раководител на Одделение за заштита и згрижување на социјално исклучените лица во Секторот за социјална заштита во Министерството за труд и социјална политика.
2. Со именувањето на претседателот и членовите на Комисијата на досегашниот претседател и членовите на оваа комисија им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3744/2
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1436.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Благој Индов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува Гоце Попов, дипл. правник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3774/2
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1437.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“-Скопје, од редот на вработените се именува Исаку Ирфан, дипл. економист, вработен во ЈП “Македонски шуми“-Подружница “Шар“ - Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3874/2
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1438.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Македонски железници“-Скопје, од редот на вработените се именува Коста Чикос, помошник на директорот за општо, правни, кадрови работи и НИП дејност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3876/2
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1439.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО “ЧЕДЕ ФИЛИПОСКИ” - ГОСТИВАР

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УСО “Чеде Филипошки”-Гостивар се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Марјан Лазаревски,
- Сабетин Черкези.

2. За членови на Училишниот одбор на УСО “Чеде Филипошки”-Гостивар се именуваат:

- Диме Смилески, приватен стопанственик,
- Фатби Османи, педагог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2261/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1440.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦСНО “ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ” - ГОСТИВАР

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ЦСНО “Злате Малакоски”-Гостивар се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Солунка Војновска,
- Зуди Целили.

2. За членови на Училишниот одбор на ЦСНО “Злате Малакоски”-Гостивар се именуваат:

- Стане Јакимоски, економски техничар,
- Бешир Јашари, ветеринар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2262/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1441.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” - ДЕМИР ХИСАР

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Крсте Петков Мисирков”-Демир Хисар се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Соња Талевска,
- Раде Зинговски.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Крсте Петков Мисирков”-Демир Хисар се именуваат:

- Веле Стојановски, дипл. професор по одбрана,
- Ацко Филиповски, дипл. економист.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2264/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1442.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “МИТКО ПЕНЦУКЛИСКИ” – КРАТОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Митко Пенцуклиски” – Кратово се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Цане Николовски,
- Димитар Петров.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Митко Пенцуклиски” – Кратово се именуваат:

- Лазар Досев, приватен стопанственик,
- Страшко Марковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2268/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1443.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија “Гоце Делчев” – Куманово се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Миомир Краљевски,
- Хисни Шакири.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија “Гоце Делчев” – Куманово се именуваат:

- Свето Смиљковиќ, дипл. правник,
- Цемал Јашари.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2270/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1444.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
УЧИЛИШТЕ “КИРО БУРНАЗ” – КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на Земјоделското училиште “Киро Бурназ” – Куманово се разрешуваат поради истек на времето за кое се именуваат:

- Миле Јакимовски,
- Емреа Укшани.

2. За членови на Училишниот одбор на Земјоделското училиште “Киро Бурназ” – Куманово се именуваат:

- Борко Стојановски, дипл. шумарски инженер,
- Хатип Демири.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2271/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1445.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСТУ “НАЦЕ БУЃОНИ”
КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСТУ “Наце Буѓони” – Куманово се разрешуваат поради истек на времето за кое се именуваат:

- Есад Дахри,
- Весна Колевска.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСТУ “Наце Буѓони” – Куманово се именуваат:

- Мирослав Крстевски, дипл. професор по историја,
- Емурла Укшини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2272/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1446.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “ПЕРО НАКОВ”
КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Перо Накров” – Куманово се разрешуваат поради истек на времето за кое се именуваат:

- Петар Поп Арсов,
- Сермет Сулејмани.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Перо Накров” – Куманово се именуваат:

- Мирјана Костиќ, професор,
- Алуша Османи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2273/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1447.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ” – НЕГОТИНО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Св. Кирил и Методиј” – Неготино се разрешуваат поради истек на времето за кое се именуваат:

- Митко Јовановски,
- Љупчо Соколов.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Св. Кирил и Методиј” – Неготино се именуваат:

- Ацо Спасов, дипл. машински инженер,
- Лазар Најдов, приватен стопанственик.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2275/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1448.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “НАУМ НАУМОВСКИ
БОРЧЕ” – ПРОБИШТИП

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Наум Наумовски-Борче” – Пробиштип се разрешуваат поради истек на времето за кое се именуваат:

- Јадранка Насковска,
 - Славчо Станковски.
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Наум Наумовски-Борче” – Пробиштип се именуваат:
- Љупка Давитков, доктор на стоматологија,
 - Добре Карпузов, правник.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2276/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1449.

Врз основа на 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО “СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УСО “Св. Климент Охридски“ - Охрид се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:
- Слаѓана Калаџијева,
 - Киро Трендафилов.
2. За членови на Училишниот одбор на УСО “Св. Климент Охридски“ - Охрид се именуваат:
- Орхидеја Јованоска, дипл. правник,
 - Веско Симјаноски, дипл. економист.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2277/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1450.

Врз основа на 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕМУЦ “СВ. НАУМ
ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ЕМУЦ “Св. Наум Охридски“ - Охрид се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:
- Ристе Трајаноски,
 - Стефан Трпеноски.
2. За членови на Училишниот одбор на ЕМУЦ “Св. Наум Охридски“ - Охрид се именуваат:
- Сузана Баткоска, дипл. технолог,
 - Гоце Горѓиески, дипл. машински инженер.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2278/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1451.

Врз основа на 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУТУ “ВАНЧО
ПИТОШЕСКИ“ - ОХРИД

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДУТУ “Ванчо Питошески“ - Охрид се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Димитар Смилевски,
- Раде Толески.

2. За членови на Училишниот одбор на ДУТУ “Ванчо Питошески“ - Охрид се именуваат:

- Јордан Куциноски, Факултет за туризам,
- Мустафа Џафер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2279/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1452.

Врз основа на 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУТУ “ЛАЗАР
ТАНЕВ“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУТУ “Лазар Танев“ - Скопје се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Горан Поповски,
- Александра Стоилковска.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУТУ “Лазар Танев“ - Скопје се именуваат:

- Соња Поповска,
- Гоце Попов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2287/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1453.

Врз основа на 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО
УЧИЛИШТЕ “ПАНЧЕ АРСОВСКИ“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на Државното средно училиште “Панче Арсовски“ - Скопје се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

1458.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДМСУ „ПАНЧЕ
КАРАЃОЗОВ“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДМСУ „Панче Караѓозов“ - Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Муса Зука,
- д-р Димитар Глигоров.

2. За членови на Училишниот одбор на ДМСУ „Панче Караѓозов“ - Скопје се именуваат:

- Оливер Ивановски, дипл. град. инж.,
- Неџат Фазлиу.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2297/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1459.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „ГОРЧЕ ПЕТРОВ“
КРИВА ПАЛАНКА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УСО „Горче Петров“ - Крива Паланка, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Душан Ѓорѓиевски,
- Слободан Митковски.

2. За членови на Училишниот одбор на УСО „Горче Петров“ - Крива Паланка се именуваат:

- Лидија Мацовска, дипл. инженер по биологија,
- Добри Милковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3652/2
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1460.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕПУ „ВАСИЛ
АНТЕВСКИ ДРЕН“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСЕПУ „Васил Антевски Дрен“ - Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Цветко Петрески,
- Весна Николовска.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСЕПУ „Васил Антевски Дрен“ - Скопје, се именуваат:

- Славица Новчевска, кинезиолог,
- Мирослав Недески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3897/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1461.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСХТУ „МАРИЈА
КИРИ СКЛОДОВСКА“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСХТУ „Марија Кири Склодовска“ - Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Владо Велковски,
- Васе Манчев.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСХТУ „Марија Кири Склодовска“ - Скопје, се именуваат:

- Лидија Ѓорѓиевска,
- Благоја Симоновски, дипл. инж. технолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3898/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1462.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ И ПТТ СООБРАЌАЈ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Мирослав Котевски,
- Никола Шетлов.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје, се именуваат:

- Благоја Јованов, дипл. сообраќаен инженер,
- Билјана Савовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3899/1 Претседател на Владата
25 октомври 2004 година на Република Македонија,
Скопје **Хари Костов, с.р.**

1463.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “БРАКА МИЛАДИНОВЦИ” - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Брака Миладиновци” - Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Божин Алексов,
- Драги Јовевски.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Брака Миладиновци” - Скопје, се именуваат:

- Александар Диље, дипл. инж.агроном,
- Снежана Костовска, дипл.инж.агроном.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3900/1 Претседател на Владата
25 октомври 2004 година на Република Македонија,
Скопје **Хари Костов, с.р.**

1464.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУЕБ “АРСЕНИ ЈОВКОВ” - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУЕБ “Арсени Јовков” - Скопје, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Душан Ѓорѓиевски,
- Куртиш Мемети.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУЕБ “Арсени Јовков” - Скопје, се именуваат:

- Милисав Јовановски,
- Хасан Рамадани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3901/1 Претседател на Владата
25 октомври 2004 година на Република Македонија,
Скопје **Хари Костов, с.р.**

1465.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦ “ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ” - ГЕВГЕЛИЈА**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УЦ “Јосиф Јосифовски” - Гевгелија, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Александар Илин,
- Никола Стојменов.

2. За членови на Училишниот одбор на УЦ “Јосиф Јосифовски” - Гевгелија, се именуваат:

- Митко Смилков, машински инж.,
- Ристо Атанасовски, електро инж.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3902/1 Претседател на Владата
25 октомври 2004 година на Република Македонија,
Скопје **Хари Костов, с.р.**

1466.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” - ПРИЛЕП**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Орде Чопела” - Прилеп, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Гордан Бошкоски,
- Бранко Петрески.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Орде Чопела” - Прилеп, се именуваат:

- Љупчо Ристески, дипл.физичар,
- Тони Азманоски, дипл.инж.за заштита при работа.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3903/1 Претседател на Владата
25 октомври 2004 година на Република Македонија,
Скопје **Хари Костов, с.р.**

1467.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДЕТУ “КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ” - ПРИЛЕП**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДЕТУ “Кузман Јосифовски Питу” - Прилеп, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Афродита Мазгалоска,
- Илко Петкоски.

2. За членови на Училишниот одбор на ДЕТУ “Кузман Јосифовски Питу“ - Прилеп, се именуваат:

- Славко Црцароски,
- Весна Цакоска, дипл.биолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3904/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1468.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕМУ “РИСТЕ РИСТЕ-
СКИ РИЧКО“ - ПРИЛЕП**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСЕМУ “Ристе Ристески Ричко“ - Прилеп, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Јован Бурнески,
- Свездан Карески.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСЕМУ “Ристе Ристески Ричко“ - Прилеп, се именуваат:

- Марјан Ангелески,
- Жанета Присаѓанец, дипл.маш.инж.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3905/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1469.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ“
ПРИЛЕП**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Горче Петров“ - Прилеп, се разрешуваат:

- Горан Сугарески,
- Габриела Шукаровска.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Горче Петров“ - Прилеп, се именуваат:

- Горан Сугарески, дипл.правник,
- Габриела Шукаровска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3906/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1470.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО “КОЧО РАЦИН“
СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УСО “Кочо Рацин“ - Свети Николе, се разрешуваат:

- Јордан Горчев,
- Љубе Костов.

2. За членови на Училишниот одбор на УСО “Кочо Рацин“ - Свети Николе, се именуваат:

- Јордан Горчев, дипл.правник,
- Љубе Костов, дипл.инж.технолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-3907/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1471.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “ЈАНЕ
САНДАНСКИ“-СТРУМИЦА**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Јане Сандански“- Струмица, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Драги Катраниев,
- Герасим Гавранлиев.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Јане Сандански“-Струмица, се именуваат:

- Ванчо Бошнаков,
- Наско Митров.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3908/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1472.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСТТУ “НИКОЛА
КАРЕВ“-СТРУМИЦА**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСТТУ “Никола Карев“-Струмица, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Коле Ристов,
- Панче Ставрев.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСТТУ “Никола Карев“-Струмица, се именуваат:

- Вера Јанкова, наставник,
- Анче Шопова, педагог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3909/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1473.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УМЦ “НИКОЛА ШТЕЈН“-ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УМЦ “Никола Штејн“-Тетово, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- м-р Агим Шабани,
- Љупчо Милошевски.

2. За членови на Училишниот одбор на УМЦ “Никола Штејн“-Тетово, се именуваат:

- Цветко Видоески, дипл. педагог,
- Харун Исмаили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3910/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1474.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО “КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК“-ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УСО “Кирил Пејчиновиќ“-Тетово, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Билал Љутвиу,
- Ружа Горѓеска.

2. За членови на Училишниот одбор на УСО “Кирил Пејчиновиќ“-Тетово, се именуваат:

- Нада Велковска,
- Асип Хусеини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3911/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1475.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ТУЦ “ГОЦЕ СТОЈЧЕСКИ“-ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ТУЦ “Гоце Стојчески“-Тетово, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Среќко Јовановски,
- Орхан Камили.

2. За членови на Училишниот одбор на ТУЦ “Гоце Стојчески“-Тетово, се именуваат:

- Владо Кировски,
- Ирфан Идризи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1476.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕУ “8-ми СЕПТЕМВРИ“-ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСЕУ “8-ми Септември“-Тетово, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Петре Антоски,
- Мумин Кадриу.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСЕУ “8-ми Септември“-Тетово, се именуваат:

- Јоцко Димитриески,
- Мелаим Хајдини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3913/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1477.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА СТРУЧНИ КАДРИ ЗА СТОПАНСТВОТО “МОША ПИЈАДЕ“-ТЕТОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на УЦ за образование на стручни кадри за стопанството

“Моша Пијаде“-Тетово, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Абедин Имери,
- Драган Давидовски.

2. За членови на Училишниот одбор на УЦ за образование на стручни кадри за стопанството “Моша Пијаде“-Тетово, се именуваат:

- Зоран Серафимовски, наставник,
- Илаз Халили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3914/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1478.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА
“СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија “Славчо Стојменски“-Штип, се разрешуваат поради истек на времето за кое се именувани:

- Тони Лазаров,
- Тони Даскалов.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија “Славчо Стојменски“-Штип, се именуваат:

- Славе Димитров, доктор на медицина,
- Бошко Попоски, дипл. инж. агроном.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3915/1
25 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1479.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04), министерот за економија, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ
ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ
ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА**

Член 1

Во Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија (“Сл. весник на Република Македонија“ бр 21/04 и 54/04) во членот 19, по алинејата 10 се додава нова алинеја која гласи:

“- на јасен и читлив начин да го истакне називот на секој поединечен нафтен дериват и неговата цена со димензии на буквите и цифрите од најмалку 10 см висина и тоа на осветлена табла со димензии од најмалку 150 см висина и 100 см ширина, подигната најмалку 100 см од земја, поставена на влезот или на друго видно место на бензинската станица“.

Член 2

Во член 22 став 1 се менува и гласи: “Увозникот на нафтени деривати и трговецот на големо со нафтени деривати треба да располага со посебни склади“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 2004 година.

Бр.15-6552/2
1 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1480.

Врз основа на член 7, став 2, алинеја 8 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и 69/2004), директорот на Агенцијата за државни службеници, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за собирање и обработка на податоците за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2002), во член 3, ставот (4) се менува и гласи:

“Образецот ДС - 2 содржи: лого на Агенцијата, Република Македонија, Агенција за државни службеници, грб на Република Македонија, пријава-одјава на државен службеник, пријава-назив на органот во кој државниот службеник се пријавува, име, презиме, ЕМБГ, датум на пријавување, звање, сектор, одделение, работно место и основ за пријавување, е-маил и телефон, вид на решение, податок за вкупен работен стаж до денот на пријавувањето, потпис на државниот службеник, место за печат и потпис на овластеното лице од органот, одјава-назив на органот од кој државниот службеник се одјавува, име, презиме, ЕМБГ, датум на одјавување, причини за одјавување, потпис на државниот службеник, место за печат и потпис на овластеното лице од органот.“

Член 2

Постојниот образец ДС-2 се заменува со нов образец ДС-2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3453/1
2 ноември 2004 година
Скопје

Агенција за државни службеници
Директор,
Татјана Трендафилова Поповска, с.р.

Образец ДС-2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ****ПРИЈАВА-ОДЈАВА НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК****ПРИЈАВА**

- Орган _____
- Име _____
- Презиме _____
- ЕМБГ _____
- Датум на пријавување _____
- Звање _____
- Сектор _____
- Одделение _____
- Работно место _____
- Основ на пријавување _____
оглас =1, преземање од друг орган =2, друго =3 _____
- e-mail _____
- Телефон на раб.место _____ Службен мобилен _____
- Вид на решение со статус државен службеник =1, приправник = 3 _____
- Вкупно работен стаж до денот на пријавување _____

потпис на државниот службеник МП потпис на овластено лице од органот

ОДЈАВА

- Орган _____
- Име _____
- Презиме _____
- ЕМБГ _____
- Датум на одјавување _____
- Причина за одјавување на службеникот _____
1= спогодбено преземање во друг орган,
2=престанок по барање на државниот службеник,
3=престанок поради осуденост за кривично дело,
4=престанок поради оценка "не задоволува",
5= престанок поради економски, технолошки, структурални и сл. промени,
6= престанок како дисциплинска мерка,
7= избор или именување на функција
8= пензија,
9=смрт,
10=одење во странство (неплатено отсуство, специјализација и сл.),
11=отслужување на воен рок, 12=други причини _____
13= распоредување поради оценка "не задоволува",
14= распоредување поради економски, технолошки, структурални и сл. промени

потпис на државниот службеник МП потпис на овластено лице од органот

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ДС-2

личните податоци за државниот службеник да бидат идентични со податоците од личната карта и истите се пополнуваат со големи печатни букви

ПРИЈАВА

Орган	се внесува името на органот каде се пријавува државниот службеник	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Име	се внесува името на државниот службеник	ГОРАН
Презиме	се внесува презимето на државниот службеник	ТРАЈКОВСКИ
ЕМБГ	се внесуваат податоците за ЕМБГ директно од личната карта на државниот службеник	01019621420019
Датум на пријавување	се внесува датумот на пријавување во облик dd.mm.yyyy (22.01.2004) за 22 јануари 2004 година	22.01.2004
Звање	звање кое го има добиено државниот службеник според актот за систематизацијата на органот, а согласно Законот за државни службеници	СОВЕТНИК
Сектор	името на соодветниот сектор во органот каде е вработен државниот службеник	СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ
Одделение	името на соодветното одделение во секторот на органот на државната управа каде е вработен државниот службеник	ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАБОТА СО МТС
Работно место	на кое работно место (според актот за систематизацијата)	СОВЕТНИК ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Основ на пријавување	се внесува 1 или 2 според тоа дали 1= е вработен по оглас, 2=преземање од друго орган, 3=друго (за друго се впишува основот)	3 НОВ ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
e-mail	се внесува адресата на електронската пошта која ја добива државниот службеник на новото работно место	g.trajkovski@morm.gov.mk
Службен телефон	се внесува телефонот на др. службеник од новото работно место	02/3282202
Службен мобилен телефон	се внесува службениот мобилен телефон на др. службеник	070 258 807
Вид на решение	се внесува 1 или 3 според тоа дали 1= решението е издадено со стивкиот статус на државен службеник или 3=приправник	1
Вкупен работен стаж до денот на пријавување	се внесува вкупниот работен стаж до денот на пријавување во обавгодани, месеци, денови	7 ГОДИНИ, 9 МЕСЕЦИ, 15 ДЕНОВИ

ОДЈАВА

Орган	се внесува името на органот каде од каде се одјавува државниот службеник	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Име	се внесува името на државниот службеник	ГОРАН
Презиме	се внесува презимето на државниот службеник	ТРАЈКОВСКИ
ЕМБГ	се внесуваат податоците за ЕМБГ директно од личната карта на државниот службеник	01019621420019
Датум на одјавување	се внесува датумот на одјава во облик dd.mm.yyyy (на пр. 25.07.2004 за 25 јули 2004 година)	25.07.2004
Причина за одјавување на службеникот	се внесува 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 или 14 според тоа дали 1= спогодбено преземање во друг орган, 2=престанок по барање на државниот службеник, 3=престанок поради осуденост за кривично дело, 4=престанок поради оценка "не задоволува", 5= престанок поради економски, технолошки, структурални и сл. промени, 6= престанок како дисциплинска мерка, 7= избор или именување на функција 8= пензија, 9=смрт, 10=одене во странство (неплатено отсуство, специјализација и сл.), 11=отслужување на воен рок, 12=други причини (да се наведат причините) 13= распоредување поради оценка "не задоволува", 14= распоредување поради економски, технолошки, структурални и сл. промени	5

Управниот одбор на Агенцијата за вработување е составен од девет члена од редот на стручни лица со познавање или искуство од областа на вработувањето, од кои пет претставници именува Владата на Република Македонија и по два претставника се именуваат од организацијата на работодавците и организацијата на мнозинскиот синдикат.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 (четири) години, со право на повторен избор.

Управниот одбор на Агенцијата за вработување за својата работа е одговорен пред Владата на Република Македонија.

Член 9

Управниот одбор на Агенцијата за вработување од своите членови избира претседател и потпретседател на Управниот одбор.

Претседателот и потпретседателот се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.

Управниот одбор работи на седница на која присуствува мнозинство од вкупниот број негови членови.

Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор, доколку со овој Статут или со Деловникот на Управниот одбор не е поинаку определено.

Начинот на работата и одлучување на Управниот одбор и правата и должностите на неговите членови поблиску се уредуваат со Деловникот на Управниот одбор.

Деловникот на Управниот одбор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број негови членови.

2. КОМИСИИ И ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 10

Управниот одбор формира постојани и повремени комисии и други работни тела за следење на одделни прашања од развојот и спроведувањето на размената на трудот, правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значење на вработувањето од делокругот на Управниот одбор.

Делокругот, надлежноста, составот, начинот на работа и другите прашања од работата на комисиите и другите работни тела на Управниот одбор се уредуваат со Деловникот на Управниот одбор.

Член 11

Управниот одбор на Агенцијата за вработување во рамките на своите права и должности ги врши следните работи:

- донесува Статут и други акти,
- донесува Програма и план за работа;
- донесува акти за организација и работа на Агенцијата за вработување и општ акт за систематизација на работите на Агенцијата за вработување;
- утврдува Буџет и годишна сметка на Агенцијата за вработување;
- управува со средствата на Агенцијата за вработување;
- одлучува за преземање мерки за создавање услови за вработување на невработените лица;
- одлучува за користење на средствата на Агенцијата за вработување;
- одлучува за преземање на соодветни мерки за унапредување на дејноста на Агенцијата за вработување;
- го следи остварувањето на обврските кои произлегуваат од меѓународни конвенции и меѓудржавни спогодби од областа на вработувањето;
- разгледува прашања, извештаи, информации и други материјали во врска со состојбите и проблемите во областа на вработеноста, вработувањето и невработеноста и други работи од надлежност на Агенцијата за вработување;

- презема мерки за обезбедување и функционирање на информативниот систем во областа на вработувањето;

- разгледува иницијативи и предлози и донесува одлука за воведување нови форми со кои се збогатува содржината на работата на Агенцијата за вработување и се зголемува ефикасноста со Закон и со Статут утврдените функции;

- во рамките на планираните средства со Буџетот донесува одлуки за располагање и користење на истите;

- решава по жалби изјавени против решенијата за засновање работен однос со странски државјани;

- донесува решение за доделување на средства од Посебниот фонд;

- донесува годишен извештај за својата работа и го поднесува до министерството надлежно за работите на трудот и до Владата на Република Македонија;

- основа комисии и други работни тела;

- врши и други работи за кој е овластен со Законот, овој Статут и општите акти на Агенцијата за вработување.

3. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 12

Директорот е раководен орган на Агенцијата за вработување.

Директорот на Агенцијата за вработување има заменик.

Директорот на Агенцијата за вработување е директор и на стручната служба на Агенцијата за вработување и раководи со нејзината работа.

Директорот на Агенцијата за вработување ги врши работите утврдени со Законот, со овој Статут и со други акти на Агенцијата за вработување.

Директорот на Агенцијата за вработување учествува во работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување и на неговите комисии и други работни тела, без право на учество во одлучувањето.

Директорот на Агенцијата за вработување за својата работа е одговорен пред Управниот одбор на Агенцијата за вработување и пред Владата на Република Македонија.

Член 13

Директорот на Агенцијата за вработување и заменикот на директорот ги именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за работите на трудот.

За директор на Агенцијата за вработување и за заменик на директорот може да биде именувано лице кое има висока стручна подготовка и најмалку пет години работно искуство по дипломирањето.

Мандатот на директорот и на заменикот на директорот трае четири години, со можност за повторен избор.

Член 14

Директорот на Агенцијата за вработување ја организира и раководи работата на Агенцијата за вработување, самостојно донесува одлуки од делокругот на неговата надлежност, ја застапува и претставува Агенцијата за вработување пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата на Агенцијата за вработување и врши и други работи во согласност со Закон и Статутот на Агенцијата за вработување.

Член 14-а

Заменикот во соработка со директорот врши работи од надлежност на директорот што тој ќе му ги довери.

Заменикот го заменува директорот во случај кога тој е отсутен или кога поради болест или други причини не е во можност да ја врши својата функција со сите негови овластувања и одговорности во раководењето.

Член 15

Директорот и заменикот на директорот може да биде разрешен пред истекот на времето за кое бил именуван:

- на негово барање;

- ако настане некоја од причините поради кои, според прописите за работните односи му престанува работниот однос по сила на Закон;

- ако не постапува според Законот, Статутот и актите на Агенцијата за вработување или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува спротивно на нив;

- ако со своето несовесно и неправилно работење и предизвика на Агенцијата за вработување значителна штета или ако ги застапува или не ги извршува своите обврски и поради тоа ќе настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршувањето на дејноста на Агенцијата за вработување и

- ако го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата на невработените лица согласно со овој Закон.

Член 16

Во Агенцијата за вработување има раководни работници и тоа:

- во Централната служба: Раководител на канцеларијата на директорот, Раководител на сектор и Раководител на одделение;

- во Центарот за вработување на град Скопје: Раководител на Центарот за вработување на град Скопје и заменик на раководителот; и

- во Центарот за вработување: Раководител на Центарот за вработување.

Раководните работници од став 1 на овој член ги избира, односно назначува и разрешува директорот.

Условите за избор, односно назначување на раководните работници од став 1 на овој член се утврдуваат со Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување.

Директорот на Агенцијата за вработување може определени работи од својата надлежност да пренесе на раководните работници.

Член 17

Директорот на Агенцијата за вработување:

- ја претставува, застапува и раководи со работата на Агенцијата за вработување;

- организира, обезбедува и одговара за законите и ефикасно извршување на работите од делокругот на работата на Агенцијата за вработување; се грижи за:

- подготвување на нацртите и предлозите на општите акти кои ги донесува Управниот одбор;

- јавност во работата на Агенцијата за вработување;

- подготвувањето на седниците на Управниот одбор и на неговите комисии и другите работни тела на Управниот одбор;

- спроведување на општите акти и извршување на други акти на Управниот одбор, комисиите и другите негови работни тела;

- извршување на Програмата за работа и Буџетот;

- наменско користење на средствата на Агенцијата за вработување и во рамките на овластувањето од Управниот одбор непосредно одлучува за нивното користење;

- на Управниот одбор му предлага финансиски план за наредната година;

- располагање со средствата во рамките на Буџетот во висината и намените што ги определува Управниот одбор;

- му поднесува на Управниот одбор на Агенцијата за вработување тримесечни извештаи и годишен извештај како и анализи за состојбите во областа на невработеноста и вработувањето со предлози и мислења;

- склучува договори во рамките на овластувањата утврдени со Закон и со овој Статут;

- издава одобренија за засновање работен однос со странски државјани;

- одлучува во прв степен за остварување на правата и обврските на работниците на Агенцијата за вработување по основ на работен однос;

- формира повремени комисии и други работни тела за вршење на работите од својата надлежност;

- ги одобрува стратегиските годишни и среднорочни ревизорски планови;

- врши и други работи определени со Законот, Статутот и другите акти на Агенцијата за вработување и за работите што ќе му ги довери Управниот одбор.

4. ПЛАНИРАЊЕ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 18

За планирање на приходите и расходите за остварување на правата на невработените лица од осигурување во случај на невработеност и на дејноста на Агенцијата за вработување во Агенцијата за вработување се утврдува Буџет.

Буџетот на Агенцијата за вработување го утврдува Управниот одбор.

Предлогот на Буџетот на Агенцијата за вработување се доставува најдоцна до 15 јуни до Министерство-то за финансии.

Член 19

Приходите на Агенцијата за вработување согласно член 95 од Законот се обезбедуваат од:

- придонесот за вработување што го пресметува и уплатува работодавецот од бруто платата на работникот;

- Буџетот на Република Македонија и

- други извори.

Стапката на придонесот за вработување на предлог на Владата ја утврдува Собранието на Република Македонија.

Средствата од придонесот се уплатуваат на сметка на Агенцијата за вработување.

Член 20

Расходите на Агенцијата за вработување ги сочинуваат средства потребни за право од осигурување во случај на невработеност и тоа:

- паричен надоместок;

- подготовка за вработување (обука, преквалификација или доквалификација);

- право на здравствена заштита, во согласност со прописите за здравствена заштита;

- право на пензиско и инвалидско осигурување, во согласност со прописите за пензиско и инвалидско осигурување и

- права на инвалидни лица за вработување со поволни услови во согласност со Закон.

5. СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 21

За вршење на работите од делокругот на Агенцијата за вработување, Агенцијата за вработување образува единствена стручна служба со подрачни единици - Центри за вработување, без својство на правно лице.

Центар за вработување може да се основа за подрачјето за една или повеќе општини.

Член 22

Стручната служба се организира на начин со кој ќе се обезбеди стручно, одговорно, ефикасно, благовремено, економично и рационално извршување на прописите и задачите.

Организацијата на работата на стручната служба на Агенцијата за вработување, видот на задачите и начинот на нивното извршување поблиску се уредуваат со актот за организација и работа на Агенцијата за вработување и систематизацијата на работите на Агенцијата за вработување.

Член 23

За остварување на правата и обврските на работниците на стручните служби по основ на работен однос, одлуки односно решенија во прв степен донесува директорот на Агенцијата за вработување.

Против одлуките, односно решенијата од став 1 на овој член, по предлог на Комисијата за работни односи, во втор степен одлучува Управниот одбор на Агенцијата за вработување.

Управниот одбор на Агенцијата за вработување, формира Комисија за работни односи и со посебна одлука ќе го уреди составот, бројот на членовите и начинот на работа.

Член 24

Правата и обврските од работен однос работниците во стручните служби на Агенцијата за вработување ги остваруваат во согласност со прописите за работните односи и колективен договор.

III. НАДЛЕЖНОСТИ И РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 25

Решенија за правата за време на невработеност во прв степен донесува Агенцијата за вработување.

Член 26

Постапката за остварување право за време на невработеност ја води и подготвува решение раководителот на Центарот за вработување кај кое невработеното лице е евидентирано.

IV. ИНФОРМИРАЊЕ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 27

Работата на Агенцијата за вработување е јавна. Јавноста во работата се обезбедува преку:

- објавување на Статутот и други акти на Агенцијата за вработување во "Службен весник на Република Македонија";
- информирање на работодавците и невработените лица;
- доставување на извештаи и информации до Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика;
- на друг начин во согласност со овој Статут.

V. ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 28

Иницијатива за покренување и постапка за донесување на Статутот и други општи акти на Агенцијата за вработување како и нивно изменување можат да поднесат:

- најмалку една третина од вкупниот број на членовите на Управниот одбор;
- директорот на Агенцијата за вработување.

Член 29

Директорот на Агенцијата за вработување го подготвува нацртот односно предлогот на Статутот и другите општи акти и ги доставува до Управниот одбор на Агенцијата за вработување.

Член 30

Управниот одбор на Агенцијата за вработување по предлог на директорот на Агенцијата за вработување по крај Статутот на Агенцијата за вработување донесува:

- Правилник за организација и работа на Агенцијата за вработување;
- Правилник за систематизација на работните места на Агенцијата за вработување;
- Деловник за работа на Управниот одбор; и
- други општи акти.

Согласност на Статутот и на актите за организација и систематизација на Агенцијата за вработување дава Владата на Република Македонија.

Член 31

Статутот на Агенцијата за вработување влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува по објавувањето на Одлуката за потврдување на Статутот од Владата на Република Македонија.

Општите акти на Агенцијата за вработување со кои се уредуваат правата и обврските на невработените лица, влегуваат во сила по нивното објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Општите акти на Агенцијата за вработување со кои се уредуваат внатрешните односи на вработените, влегуваат во сила по нивното објавување на огласна табла во Агенцијата за вработување.

Член 32

Измени и дополнувања на Статутот на Агенцијата за вработување се вршат на начин и во постапка како и за неговото донесување.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/98, 16/99, 45/01, 34/02 и 57/04).

ОБЈАВИ

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2004 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-октомври 2004 година во однос на просечните цени на мало во 2003 година изнесува 0,8 %.

Директор,
Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.



www.slvvesnik.com.mk
contact@slvvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.